

Процесот против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски заврши невообичаено, со нивно обраќање до Трибуналот, што до тој момент беше несфатливо за судската практика, освен карамболот на Воислав Шешељ, кој судиите ги направи "параспур" и сè уште им дели бесплатни лекции за водење кривична постапка и собирање докази.

Многу појасни судски процеси, чисти, потковани со валидни докази, завршија во кош, со ослободителна пресуда за "злосторниците".

Таков е примерот со Рамуш Харадинај или Насер Орлиќ, контроверзниот командант на босанските муслимански сили, кој наводно ја бранеше Сребреница од геноцидот на војската на Ратко Младиќ.

Романсиерката Дел Понте во својот прв том пост-фестум собра храброст да каже дека припадници на УЧК на Косово се занимавале со трговија на човечки органи.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

И Хаг не е она што беше вчера, односно Хаг како културен и урбанистички град останува ист, но тој повеќе ќе биде запомнет по Хашкиот трибунал, кој сè до заминувањето на обвинителката Карла дел Понте од функцијата, го красеше еден друг "филинг", оној кој го креваа до небо, а тоа дека таму се дели правда.

И тоа вистинска правда, од која "демек" им се треселе коските на Милошевиќ, на Готовина, на Краишник, или на... Биљана Плавшиќ.

Но..., јансата која ја јадеше Дел Понте, преточена во сентиментален збор, ни ги открива другите страни на Трибуналот, кои фрлија нова светлина врз оваа институција. На тој начин се потврди народната мудрост - кадија те тужи, кадија те суди. Во едно друго австро-унгарско време на јазовецот му се судеше, а денес иста судбина делеше мечката, па кравата, односно волот, а зошто да не му се суди и на "орелот". По Понтиниот збор - "GOOD BYE", се открија сите слабости на организационата поставеност и на работењето на Трибуналот, кој со години под превезот на геостратешката политичка моќ делел друга правда, која ја засени улогата на овој меѓународен суд, креиран за судење на лицата, кои во војните во поранешните ју-држави направило злосторства против човештвото.

"ЗЛОСТОРСТВО ИЛИ КАЗНА ЗА 'ЈАЗОВЕЦОТ ПРЕД СУД'!?"

Тоа значи дека на една страна се мери делото на Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, а на другата страна не може да се измери делото на Рамуш Харадинај, или на водството на ОНА, на убијците на 12-те киднапирани Македонци итн.

Поради оваа несфатлива игра денес Бошкоски и Тарчуловски ја чекаат правдата во Хаг, а Дел Понте ги врати четирите хашки случаи во Македонија.

КАРАМБОЛ ВО ТРИБУНАЛОТ

Многуге правни контроверзи создаваат темна дамка за работата на Хашкиот трибунал, така што и случајот со Бошкоски и Тарчуловски можеби ќе биде класичен пример за правен преседан, кој всушност и нема да биде прв, но и последен случај, кој под притисок на моќниците мора да биде класифициран како ад-акта.

Процесот против Бошкоски и Тарчуловски заврши невообичаено, со нивно обраќање до Трибуналот, што до тој момент беше несфатливо за судската практика, освен карамболот на Воислав Шешељ, кој судиите на Трибуналот ги направи "параспур" и сè уште им дели бесплатни лекции за водење кривична постапка и собирање докази.

Експминистерот за внатрешни работи на РМ на крај, како и на почетокот од судењето, повторил дека е невин и оти очекува Судскиот совет да го прогласи за невин. Но, границата меѓу невиноста и вината е тенка, односно е поместена.

Имено, многу појасни судски процеси, чисти, потковани со валидни докази, завршија во кош, со ослободителна пресуда за "злосторниците". Таков е примерот со Рамуш Харадинај, или Насер Орлиќ, контроверзниот командант на босанските муслимански сили, кој наводно ја бранеше Сребреница од геноцидот на војската на Ратко Младиќ.

Романсиерката Дел Понте во својот прв том пост-фестум собра храброст да каже дека припадници на УЧК на Косово се занимавале со трговија на човечки органи. За ова постоеле добро разработени канали кои водеа кон северна Албанија, каде биле вадени органите од

заробените Срби од Косово.

Најновите информации на Хјуман Рајтс Воч ги потврдуваат овие вести, така што наводната невиност на многу истакнати политички лидери во регионот може да биде доведена во прашање. Но, доколку постоеше желба за вистинска правда, тоа ќе беше сторено, па вака гламурот е пренасочен кон жртвените јарци.

Народот вели дека каде што има сила или уште поголема геостратешка моќ и интерес, нема простор да се издејствува или да се бара некаква правда.

Тоа значи дека случајот на Бошкоски и на Тарчуловски е "црв" за да се фати "крап" додека, пак, другите македонски хашки предмети се примери како треба да се применува "уздата".

За која цел хашките предмети се вратени во Македонија? Дали тоа е класичен пример на меѓународна фарса преку која се контролираат "карактерните" особини на македонските политичари, или тој факт ги открива контролорите од Хаг, односно од Брисел?

Според играта многу факти треба да ни се јасни, бидејќи вирусот кој е виновен за тоа што хашкото право боледува ја скрива вистинската причина за болеста на меѓународното право?

Во исчекување на пресудата за Љубе Бошкоски и на Јохан Тарчуловски можеме само да се потсетиме на одбраната. Во текот на судскиот процес Бошкоски истакна дека, како и во секоја европска држава, и тој како министер во Македонија немал друга алтернатива освен да постапува според Уставот и законите.

"Во целост се согласувам со јасно искажаните ставови и аргументи од страна на мојот ценет тим, кој не жалеше време во оваа измината година да даде сè од себе само со една и единствена цел, и пред македонската и меѓународната јавност и пред овој ценет Суд да се каже вистината за едно тешко време низ кое помина мојата земја Република Македонија", рече Бошкоски во својата одбрана на завршното рочиште од судскиот процес во Хаг.

"Ниту еден Македонец не го посакуваше тоа што се случи во 2001 година, но никаде и во ниедна земја во светот никој



**МАКЕДОНСКА ЕПОПЕЈА ИЛИ ГОЛГОТА -
ЉУБЕ БОШКОСКИ**



ТАРЧУЛОВСКИ ЈА ОЧЕКУВА ПРЕСУДАТА

нема да одобри и да поддржи терористички акции. Света должност е на секој човек да ја брани својата татковина", изјави Јохан Тарчуловски, кој заедно со Бошкоски ќе ја чека пресудата, која треба да биде изречена најдоцна до јули.

Хашката приказна донесе многу контроверзни настани. Прво, како беа уапсени и на кој начин беа испорачани Бошкоски и Тарчуловски во Хаг. Тоа значи дека несоодветниот третман во Македонија ја крие вистинската причина за нивното апсење и испорачување. Кому сè му пречеше Бошкоски? На Албанците или на Македонците? Второ, зошто политичката врхушка во Македонија долго време ја користеше еквилибристиката за да се оформи адвокатскиот тим на одбраната? И трето, зошто нема реципроцитет кон албанската страна, односно кон водството на ОНА и кон нивните поранешни припадници?

ЗАВРШНИ ВПЕЧАТОЦИ

Што тоа се обидувахе да им прикачи Хашкото обвинителство?

Адвокатите на одбраната на Судот му сугерираа да не подлегнува на играта на хашките обвинители, кои се обидуваа да го протнат и да го оправдаат обвинението поткрепено на импровизации и докази извадени од контекст.

"Воочивме погрешно и нецелосно наведување на доказите, нецелосно цитирање на стенограмот и на исказите, неточно толкување на документите", изјави адвокатката на Бошкоски, Едина Рашидовик.

"Тврдењето дека господин Тарчуловски бил виден во куќата на Браца во придружба или во присуство на министерот Бошкоски или за време на наводниот брутален третман, наводно засно-

ван на сведочењето на сведокот М-037 не е точно. М-037 не сведочеше така", објаснуваше Антонио Апостолски, адвокатот на Тарчуловски, во завршниот збор.

Во завршниот збор адвокатката Рашидовик објаснуваше:

"Нема доказ дека ексминистерот имал ефективна контрола на тоа што се случувало ниту, пак, дека контактирал со Тарчуловски".

Таа дополнително ја повтори тезата дека министерот за внатрешни работи не е истражител, ниту судија, и дека презел сè што било во негова моќ.

И Рашидовик и Апостолски им забележаа на обвинителите дека тие не ја појаснија улогата на тогашниот претседател на Р Македонија, кој ја наредил акцијата во Љуботен.

Адвокатот Апостолски додаде дека Тарчуловски не ги направил наведените дела, дејствувал законски и ја почитувал наредбата на претседателот на РМ, кој според него, бил најголем миротворец. Во селото имало терористи и тие биле цел, а доказ за тоа е што ниту еден цивил не бил повреден.

ДВА ПЛУС ДВА СЕ ЧЕТИРИ

Враќањето на четирите хашки предмети претставува најголема политичка, па дури и правна енигма, бидејќи тие можеа да бидат примопредадени уште за време на мандатот на СДСМ-овските гарнитуре (2002/2006). Исто така, тоа можеше да се случи на почетокот од првиот мандат на Никола Груевски (2006/2008). Но... оној кој решил да си игра макеа, се одлучил за овој тајминг, кој е обременет со Букурешката, со Косовската, со Српската приказна, па доколку се соберат сите парчиња од мозаикот, вклучувајќи го и притисокот на Грција,

македонската сага ја заокружува оваа историја. Во овој момент предметот за случајот "Непроштено", кој е еден од четирите кои Трибуналот ги врати на процесуирање во Република Македонија, е преведен и доставен до јавниот обвинител. Тој е вториот предмет кој влегува во процедура во Јавното обвинителство, по предметот за киднапирањето работници на ГП "Маврово" за време на конфликтот во 2001 година.

"По добивањето на предметот јавниот обвинител на Република Македонија треба да постапи согласно овластувањата дадени во Законот за Јавното обвинителство и Законот за кривична постапка", укажа Министерството за правда.

Предметот со малтретираните градежни работници е во Основниот суд Скопје 1 Скопје. Јавното обвинителство останува на ставот изграден пред досието да отпатува во Хаг. Тоа е првиот случај од четирите хашки досиеја, кој се процесуира. Во материјалот на кој работат двајца обвинители остануваат 17 обвинети за неколкучасовното грабнување и изживување врз петте работници на градежното претпријатие "Маврово" во 2001 година, на патот Скопје-Тетово.

Претходно за ова дело, пред да му се отстапи на Хаг, беа притворени Шкодран Идризи и Фадиљ Ферати. Останатите предмети сè уште се преведуваат.

Хашките случаи повеќе месеци се процесуираат низ македонското правосудство. А допрва се очекува и разврска за киднапирањето на 12 цивили од Тетово, за што имаше обемни истражни дејства.

Случајот "Водството на ОНА" и "Липковска брана" ќе се преведуваат уште некое неодредено време, но тие ќе бидат изложени на дополнителен притисок, кој овој пат го создава ДУИ, "лидершипот" на поранешната ОНА.